
**PVL 4E****PVF 2DTC**

Скопје: 02/ 322 75 80, ул. Народен Фронт Б-2, Кавадарци: 043/ 412 551, ул. Шишака Б.Б,
Битола: 047/ 242 885, ул. Прилепска 56, Тетово: 044/ 337 919, ул. Илинденска Б.Б


МК ИНСТРУКЦИЈА ЗА МОНТАЖА

ПОЧИТУВАНИ КОРИСНИЦИ

Ви благодариме што имавте доверба во нас и го избравте нашиот производ, синоним на квалитет и сигурност. Се надеваме дека тој ќе одговара на вашите потреби и барања. Секогашкого имате потреба од нас, не двоумите се, побарајте не. Ние секогашќе бидеме до Вас кога за тоа има потреба за соработка и за понуда на секаков вид на корисни информации од производи на **NARDI**.



Симболот обележан на уредот, или обележан на неговата документација, покажува дека тој уред не смее да се третира како домашен отпад. Наместо тоа тој уред треба да се предаде во најблискиот пункт за рециклирање на електрични и електронски уреди. Уништувањето треба да се изврши во согласност со локалните закони и во согласност со стандардите за животната средина.



1. ВАЖНО

Сите операции кои се однесуваат на електричното поврзување и инсталација мора да ги спроведе квалификувана личност, во согласност со постоечките безбедносни одредби. Овој прирачник за упатство се однесува за различни модели на стакленокерамички шпорет. Треба да ги следите само упатствата потребни за Вашиот модел.

2. УПАТСТВА ЗА ТЕХНИЧАРОТ КОЈ ЈА ИНСТАЛИРА ЕДИНИЦАТА

2.1 Инсталација

Кога је јасно работната површина за да го сместите шпоретот, следете ги мерките дадени во слика 1. Иsecените работи на работната површина мора да бидат запечатени и заштитени против топлина и влага со помош на соодветен агенс за запечатување. **Важно:** Ако единицата не се инсталира над рерна или контролна плоча, туку над кујнски уред (на пример, кујнски фиоки) потребно е да обезбедите слой за одделување на минимум растојание од 100мм од дното на шпоретот. Било какви потпорни греди кои се на местото каде треба да се стави единицата треба да бидат отстранети. Не поставувајте ја единицата ако не еsovршено рамна, бидејќи и се зголемува разикот да се скршена. Пред да инсталирате, проверете дали изолирачката трка е правилно наместена. Наместете ја единицата и фиксирајте ја со помош на навртките на блокирачките носачи (сл. 2). Избегнувајте влегување течности меѓу единицата и работната површина, бидејќи може да дојде до контакт со електричните делови на самата единица или на рерната која е под неа. Ако е потребно употребете други елементи за запечатување. Во однос на безбедносното ниво и ризикот од пожар, оваа единица се смета од тип Y. Единиците од овој вид можат да бидат инсталирани така што нивниот заден раб и еден од странничните се во близина на сид или на страната на некој елемент од мебелот, со било која висина. Преостанатите работи мора да се во близина на елементи од мебелот или единици со иста висина како и самиот шпорет.

2.2 ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА (сл.4)

Електричното поврзување мора да го спроведе единствено квалификувани личности, кои мора да работат во согласност на постоечките безбедносни одредби. Ако шпоретот е поврзан со други електрични апарати (на пример контролна плоча, рерна, аспиратор итн), мора да го консултирате и прирачникот за упатства на тој апарат кога инсталирате. Повеќе полен прекинувач со отвор на контактите од најмалку 3 mm мора да се инсталира меѓу електричното напојување и апаратот. Заземјувањето (жолто/зелено) не смее да биде прекинато од овој прекинувач.


Електрично инсталирање на единицата на шпоретот без контролна плоча со посебна контролна единица: со помош на пинови, поврзете ги отпорните жици на шпоретот со електричниот конектор на рерната или на контролната плоча, следејќи и ги упатствата дадени во соодветниот прирачник. **Механичко поврзување (универзална спојка) на шпоретот со даличинска контролна единица (сл.6):** Поврзете ги и блокирајте ги универзалните спојки со единечните отпорници на шпоретот со механичките спојки на рерната или на контролната плоча, следејќи и ги упатствата дадени во соодветниот прирачник.


Важно: Кога правите поправки или ја одржувате единицата, секогаш исклучете ја прво од струја. Произведувачот не прифа а одговорност за штета направена од неправилно следење на упатствата дадени во прирачникот и од неправилна, неточна и неразумна употреба на самата единица.

3. УПАТСТВА ЗА КОРИСНИКОТ


3.1 УПОТРЕБА

Внимание: Штом е вклучена, стаклената површина се загрева. Затоа Ви препорачуваме големо внимание, особено во присуство на деца, на кои не смее да им се дозволи да го користат шпоретот. Во случај да се појават пукнатини, напукнување во стаклото, исклучете го веднаш уредот. Стакленокерамичкиот шпорет не смее да се користи како работна површина! Не гответе храна завиткана во алуминиумска фолија директно на површината за готвење. Никогаш не оставяйте го шпоретот вклучен, без тава или друг сад на него. Поединечните плочи на шпоретот се обележани со дизајнот на стаклото. Ставете ја тавата или другите садови над центарот на плочата која најмногу одговара на големината на садот. Одберете ја потребната топлина со помош на контролните копчиња





ФУНКЦИИ НА ДОПИРНИТЕ КОПЧИЊА И ИНДИКАТОРСКИТЕ СВЕТЛА НА СТАКЛЕНОКЕРАМИЧКИОТ ШПОРЕТ СО КОНТРОЛНИ КОПЧИЊА НА ДОПИР.



Важно:

Шпоретите со копчиња на притискање имаат безбедносни уреди. Ако се притисне пове е од едно копче истовремено, или ако едно копче се притиска последователно 15 секунди, шпоретот е се исклучи и дисплеј е покаже "E". Ако ова се случи, направете го следново: отстранете ги сите предмети или нечистотија од контролниот дел; Вклучете го шпоретот повторно на копчето O/I.

3.2 ИНДИКАТОРСКИ СВЕТЛА

Индикаторското светло покажува:  - дека барем една од плочите е вклучена.

Индикаторско светло за преостаната топлина покажува:  - дека соодветната плоча е исклучена,

- но се уште е топла и може ада се искористи да заштедите енергија.
- која плоча е вклучена за да не се користи погрешна плоча.

Предупредување: шпоретот е подложен на внимателно и темелно тестирање и е составен од квалитетен материјал. Сепак, во случај на проблем на индикаторското светло, високите температури нема да бидат покажани.

3.3 САДОВИ ЗА ГОТВЕЊЕ (Сл .7)

Можно е да се користат стаклени и порцелански садови и тави наместо чепични, само ако тие имаат рамно дно. Се препорачува да користите тава со дијаметар сличен на плочата на која готвите. Не користете тави кои се помали од плочата.

3.4 БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ

Ако користите несоодветни тенџериња и тави, безбедносниот термостат е ја деактивира плочата пред таа да ја достигне потребната температура, или готвењето е биде подолго со голема загуба на енергија.

Ви советуваме да ги покриете тенџерињата додека готвите, бидеј и на тој начин е заштедите значително количество енергија. Секогаш исклучете ги копчињата на "0" кога е завршите со готвењето.

3.5 ЧИСТЕЊЕ

По употреба, штом шпоретот е се излади, исчистете го темепно бидеј и дури и малите дамки од нечистотија тешко се чистат ако повторно ги користите плочите. Не користете абразивни средства, сунѓери или прав за чистење, бидеј и тие можат да изгребат површината на стаклото. Не користете спрејови за чистење рерна бидеј и тие се многу јаки и ја оштетуваат стаклената површина. **Малите дамки нечистотија** може да се отстранат со вода, и потоа стаклото треба сосема да се исуши.

Сапунестите дамки треба да се исчистат со вода, потоа стаклото треба сосема да се исуши. **Калциумовите наслаги** предизвикани од течности кои вриеле, кои претекувале итн. треба да ги отстраните со оцет или лимонов сок или нормален калциумов отстранувач. **Закоравената нечистотија** треба да се отстрани со специјални средства. Секогаш исчистете го преостанатиот детергент, бидеј и може да биде штетен кога плочите повторно се загреваат. **За тешко закоравените нечистотии**, се препорачува да користите чистач за стакло, со метален нож, кои се достапни на пазарот (маркети за бела техника, за железарија, Направи-сам продавници итн.)